



www.nationalromacentrum.org

Национален Ромски Центар

Адреса - "Доне Божинов" 11/5, Куманово Македонија

Phone: ++389 31 427 558 mob:+389 (0) 76258595 /viber

E-mail: info@nationalromacentrum.org

Website: <http://www.nationalromacentrum.org/en/>

Facebook: <http://www.facebook.com/nationalromacentrum>

15.Фебруари 2022 Куманово

Почитувани членови ,

Здружението Национален Ромски Центар според првичното инфомирање доставено до вас за резерворање на датумот на **3 Март 2023 год.** за одржување на **"Редовно годишно собрание 2022 год"** ви ја доставуваме **Драфт Агендата** , воедно ве информираме доколку ви се потребни повеќе инфомации слободно контактирајте не. **Состанокот ќе се одржи во простории на Здружението Националниот Ромски Центар** Куманово на ул: Доне Божинов 11/5, 1300 Куманово, Р.С.Македонија. Сите кои не се во можност физички да присуствуваат ќе можат преку интернет опцијата - група годишно собрание на програмта **VIBER.**

НРЦ ја очекува вапата конфирмација за учество на годишно собрание со податоци на вашиот мобилен број за да бидете вклучени во групата Годишно Собрание на ЗНРЦ 2023 најдоцна до Петок до 10 часот на 3 Март 2023 гдоина.

Гоишното собрание се одржува според статутот и правилникот на организацијата, аквоедно и потребата а туеланат ситуација со која има потреба од усвојување на документи , ревидирање на членството, отворена дискусија која ќе биде под тошка Разно но се со цел надминување на актуелните бариери, и промоција и подготовка на предлог проекти според мисијата и визијата на ЗНРЦ, као и потребите на граѓаните до пристап на права од сите нивоа на животот.

ДРАФТ АГЕНДА (ТВС)

12.00 – 12.15 ч. Отварање на годишно собрание - претседавач

12.15 – 12.20 ч. Утврдување на листа на присутни чкенови на собрание.

12.20 – 12.40 ч Усвојување на записник од годишно собрание во 2022 година

12.40 – 13.10 ч Извештај на реализација на активности на НРЦ во 2022 година од Ивршен Директор
Усвојување на извештајот

13.10 – 13.30 ч Усвојување на Годишна завршна сметка за 2022 година.

13.30 – 13.45 ч Кафе пауза

13.45 – 14.15 ч. Предлог за адаптирање на стратешкиот план за период 2023-2026 година врз основа на актуелната кризна состојба на сите нивоа во земјата и Европа

14.15 –14.55 ч. Разно Прашања и одговори и заклучоци за функционирање на Здружение Национален Ромски Центар -2023-2026

14.55 – 15.00 ч. Затварање на годишно собрание

‘На сите горе наведени точки ќе има дискусија со прашања и одговори како и можни предлози за подобрување на активностите од 2022 год.

Website: <http://www.nationalromacentrum.org/en/>



www.nationalromacentrum.org

Национален Ромски Центар

Адреса - "Доне Божинов" 11/5, Куманово Македонија

Phone: ++389 31 427 558 mob:+389 (0) 76258595 /viber

E-mail: info@nationalromacentrum.org

Website: <http://www.nationalromacentrum.org/en/>

Facebook: <http://www.facebook.com/nationalromacentrum>